

Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Природно-математички факултет**

I.1.2) Адреса: ул. **Архимедова бр.3**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Бранко Келтаневски**, адреса на е-пошта: **branko@pmf.ukim.mk** телефон/факс: **3249756/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Канцелариски материјали	30199000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	450.000,00 ден.	Јануари	Набавка за период од 1 година.	
Материјали за АОП	30124000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	500.000,00 ден.	Јануари	Набавка за период од 1 година.	
Материјали за електрика, водовод, столарија, браварија	44100000-1 44000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	470.000,00 ден.	Јануари	Набавка за период од 1 година.	
ХТЗ опрема	18000000-9 18100000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	200.000,00 ден.	Јануари		
Средства и прибор за одржување хигиена (сапун, тоалетна хартија, средства за дезинфекција на раце)	39000000-2	Стоки	Поедноставена отворена постапка	800.000,00 ден.	Јануари	Набавка за период од 2 години.	
Дигитални сертификати	48000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	80.000,00 ден.	Јануари	Набавка за период од 1 година.	
Молекуларно-биолошка лабораториска и друга опрема, реагенси и потрошен материјал	33680000-0 24000000-4 38000000-5	Стоки	Отворена постапка	5.466.108,00 ден.	Јануари	Набавка за проектот „Подобрување на капацитетите за научноистражувачката, наставната и апликативната дејност на Лабораторијата за	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
						молекуларна биологија“ за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2022 година (поддршка и развој на лабораториски ресурси) од страна на Министерството за образование и наука. Раководител проф д-р Сашо Панов.	
Лабораториска опрема и хемикалии (DiSSI)	24000000-4 38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	650.000,00 ден.	Јануари	Набавка за Проектот „Разновидноста во природните науки низ социјална инклузија-неформално образование по природни науки и ученичка разноликост (DiSSI), финансиран од ЕАСЕА. Раководител проф. д-р Марина Стојановска.	
Набавка/изработка на лабораториски маси, полицаи, ормари и др.	39000000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	230.000,00 ден.	Јануари	Набавка за Лабораторијата за молекуларна биологија.	
Апарат за real time и PCR	38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.200.000,00 ден.	Февруари	Набавка од средства од II и III циклус студии на ИБ.	
Купување, поправка и одржување на ПП апарати, противпожарна централа и хидранти со организирање обука на вработени	35000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	500.000,00 ден.	Февруари		
Масло за дифузна пумпа, Spin Coater, Solar Power Meter, Спектрофотометар	38000000-5 09000000-3	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.416.949,00 ден.	Февруари	Набавка за проектот „Развој на лабораторијата за тенки филмови за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2022 година (поддршка и развој на лабораториски ресурси) од страна на Министерството за образование и наука. Раководител проф. д-р Атанас Танушевски	
Хемикалии за молекуларни анализи	24000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	62.000,00 ден.	Февруари	Набавка за научно-истражувачка работа на студент на студии од	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
						втор циклус кај проф. д-р Гордана Димеска.	
Хемикалии	24000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	62.000,00 ден.	Февруари	Набавка за реализација на експерименталниот дел од научно-истражувачката работа на докторска дисертација кај проф. д-р Емил Поповски.	
Видео и фото опрема, компјутери и софтвер	48000000-8 30200000-1 38650000-6 32333000-6	Стоки	Поедноставена отворена постапка	778.814,00 ден.	Февруари	Набавка за за проектот Воведување стандардни тестови по физика за основно образование и систем за поддршка во наставата од МОН. Раководител проф. д-р Оливер Зајков.	
Канцелариски материјали, хемикалии и ситен инвентар	30190000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	80.000,00 ден.	Февруари	Набавка за Македонско-австриски проекти (И. Петреска, Љ. Пејов, Р. Куштеревска). проф. д-р Љупчо Пејов, „Spectroscopy and dynamics of water interfaces – development of hybrid classical-quantum approaches“ проф. д-р Рената Куштеревска, „Revision of Euphorbia for North Macedonia with emphasis on distribution and ecological divergence between different cytotypes E. glareosa“ проф. д-р Ирина Петреска, „Simulation and optimal control of nanoscale motors“	
Инструмент за мерење на стриминг потенцијали (зета потенцијал) кај колоидни ситеми и оптички гиниометар за мерење на контактен агол, површински напон и површинска енергија на различни површини	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	2.542.373,00 ден.	Февруари	Набавка за проект на проф. д-р Владимир Ивановски „Доопремување на лабораторија за хемиска модификација на површини и воведување нови методи за мерење на контакт агол и зета потенцијал кај специфични системи“ финансиран од МОН.	
Хемикалии и материјали за тековни експерименти	33100000-1 24000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	70,00 ден.	Февруари	Набавка за потребите на Катедра за	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
						експериментална биохемија* (ЗЕФБ)	
Хемикалии	24000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	62.000,00 ден.	Февруари	Средства од втор циклус на Катедра по генетика (ЗМБГМ)	
Набавка и монтажа на клима уреди	39717000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	90.000,00 ден.	Март		
Хемикалии и потрошен лабораториски материјал за III циклус	24000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	116.300,00 ден.	Март	Набавка за Институтот за хемија за период од 1 година.	
Ситна лабораториска опрема	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	400.000,00 ден.	Март	Набавка за Институтот за физика.	
Ротационен мануелен микротон за изработка на хистолошки препарати	38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	738.000,00 ден.	Март	Набавка за Институтот за биологија.	
Ултасоничен хомогенизатор	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	120.000,00 ден.	Март	Набавка за Институтот за биологија, катедра за експериментална биохемија.	
Хемикалии и микробиолошки медиуми - II циклус студии	24000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	150.000,00 ден.	Март	Набавка за Институтот за биологија.	
Лабораториска опрема (сервери и друга компјутерска опрема за надградба на Компјутерската лабораторија за теориска хемија)	38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	2.542.300,00 ден.	Март	Набавка за проект - поддршка за развој на лабораториски ресурси, под наслов „Проширување на пресметковниот капацитет на Компјутерската лабораторија за теориска хемија и развој на нови методи за предвидување на механичките својства на фармацевтски кристали и нивни поликристални агрегати, како и за пресметување на електронската структура и предвидување на својствата на функционалните материјали“). Раководител проф. д-р Љупчо Пејов.	
Лабораториска опрема (надградба на микроскоп со скенирачка сонда и набавка на дополнителна опрема за подготовка и анализа на примероци, како и софтвер)	38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	2.542.300,00 ден.	Март	Набавка за проект - поддршка за развој на лабораториски ресурси, под наслов „Надградба и осовременување на истражувачката инфраструктура на лабораторијата за	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
						наноматеријали и воведување на нови методи за карактеризација на физичко-хемиските својства на површините“). Раководител проф. д-р Билјана Пејова.	
Лабораториска опрема	38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.176.700,00 ден.	Март	Набавка за проектот на д-р Јасмина Петреска Станоева за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси) од страна на Министерството за образование и наука	
Лабораториска опрема, хемикалии и потрошен лабораториски материјал	38000000-5 33140000-3 24000000-4	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.025.400,00 ден.	Март	Набавка за проектот на д-р Наташа Ристовска за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси) од страна на Министерството за образование и наука.	
Лабораториска опрема, хемикалии и потрошен лабораториски материјал	38000000-5 24000000-4 33140000-3	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.045.000,00 ден.	Март	проектот на д-р Марина Стефова за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси) од страна на Министерството за образование и наука	
Лабораториска опрема, хемикалии и потрошен лабораториски материјал	33140000-3 24000000-4 38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	62.000,00 ден.	Март	Набавка за потребите на докторанди кај проф. д-р Методија Најдоски.	
Нагледни средства за лабораторија и алат	39294000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	132.202,00 ден.	Март	Набавка за проектот Воведување стандардни тестови по физика за основно образование и систем за поддршка во наставата од МОН. Раководител проф. д-р Оливер Зајков.	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Автоклав	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	62.000,00 ден.	Март	За потребите на Одделение по систематика на нижи растенија и биотехнологија (ЗБиБГ).	
Лабораториска опрема (апарат за одредување на активитет на вода, АТР метар, стерилизатор на сув воздух, микроинцинератор, микроцентрифуга, автоматска пипета 1-10 mL со зголемување 0.02 mL	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	432.203.000,00 ден.	Март	Проект - Буџет на Министерството за образование и наука, раздел 16001, потпрограма 71-научноистражувачка работа, ставка 464 (ЗМБГМ).	
Лабораториска опрема и хемикалии	38000000-5 24000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	200.000,00 ден.	Март	За потребите на Одделение по екологија на растенијата и заштита на животната средина (ЗБиБГ).	
Лабораториска опрема 1. HPLC предколони и колони 2. фрижидер на +4 С	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	120.000,00 ден.	Март	Набавка за потребите на Одделението за растителна физиологија и молекуларна биологија на растенија (ЗБиБГ)	
Хемикалии и потрошен лабораториски материјал за I и II циклус	24000000-4 33680000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	600.000,00 ден.	Април	Набавка за Институтот за хемија за период од 2 години.	
Хемикалии и потрошен материјал	33680000-0 24000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	500.000,00 ден.	Април	Набавка за Лабораторијата за хроматографски анализи. Раководител проф. М. Стефова.	
Микроскопи и камери за микроскопи за настава	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	240.000,00 ден.	Април	Набавка за Институт за биологија. Проект финансиран од УКИМ.	
Мрежна интернет опрема	30200000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Април		
Лабораториска опрема, хемикалии и потрошен лабораториски материјал	38000000-5 24000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	93.000,00 ден.	Април	За потребите на Одделение по микологија(ЗБиБГ).	
Видео и ТВ опрема	32300000-6 32000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	500.000,00 ден.	Мај		
Внатрешен ласер: HeNe, 17 mW (632.817 nm) и Надворешен ласер: Nd:YAG frequency doubled 50 mW (532 nm)	38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.491.424,00 ден.	Мај	Набавка за проектот на проф. д-р Методија Најдоски за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси) од страна на	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
						Министерството за образование и наука.	
Хемикалии и потрошен лабораториски материјал	24000000-4 33140000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	201.695,00 ден.	Мај	Набавка за проектот на д-р Јасмина Петреска Станоева за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси) од страна на Министерството за образование и наука и Проектот „Анализа на ризик на природни токсични пирилизидински алкалоиди во синцирот на храна; развој, валидавија и примена на HPLS//MS“; финансисран од OPCW.	
Ултрасоничен хомогенизатор со димензии 46 x 55 x 230 mm со моќност од 160 W, брзина 8000 - 30000 rpm	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	120.000,00 ден.	Мај	За потребите на Катедра за експериментална биохемија)* (ЗЕФБ).	
Хемикалии и лабораториска опрема	24000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	190.800,00 ден.	Мај	Набавка за потребите на Катедра за општа физиологија и имунологија (од средства од 2. и 3. циклус) (ЗЕФБ)	
Компримирани втечнети гасови	09120000-6 09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	500.000,00 ден.	Јуни	Набавка за период од 1 година.	
Бензин за моторни возила (ЕУРОСУПЕР БС 95)	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	200.000,00 ден.	Јуни	Набавка за период од 1 година.	
Лабораториска опрема (Инфрацрвен спектрометар со потребни додатоци, Компјутер поврзан со инструментот и Компјутерска база-софтвер за инфрацрвени спектри)	38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	2.775.500,00 ден.	Јуни	Набавка за проектот на д-р Петре Макрески за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси) од страна на Министерството за образование и наука, “Осовременување на Лабораторијата за инфрацрвена спектроскопија” (заверен во МОН под број	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
						15-15590/19 од 22.11.2021)	
Лабораториска опрема I (Аналитичка вага, маса за аналитичка вага, „spincoater“)	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	340.300,00 ден.	Јуни	Набавка за проектот на д-р Миха Буклески за финансирање на научно-ипроектот на д-р Миха Буклески за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси) од страна на Министерството за образование и наука истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси) од страна на Министерството за образование и наука	
Боци за компримирани втечнети гасови	44612000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Јули	Набавка за период од 1 година.	
Сушара за хистолошки препарати	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	430.500,00 ден.	Септември	Набавка за Институтот за биолопија.	
Дигестор	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	350.000,00 ден.	Септември	За потребите на Одделението по екологија на растенијата и заштита на животната средина (ЗБиБГ).	
Лабораториска опрема II (Вакуум пумпа за ротоевапоратор, вакуум цевна печка, уред за непрекинато напојување)	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	410.000,00 ден.	Септември	Набавка за проектот на д-р Миха Буклески за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси) од страна на Министерството за образование и наука.	
Софтвер (Компјутерска база на податоци за рендгенограми)	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	332.500,00 ден.	Септември	Набавка за проектот на д-р Миха Буклески за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси) од страна на	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
						Министерството за образование и наука.	
Хемикалии за 2 и 3 циклус студии	24000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	400.000,00 ден.	Септември	Набавка за Институтот за биологија од материјални средства на катедри (ЗЕФБ).	
Надгледен материјал за вежби, анатомија на човек (модел, скелет, черепи органи)	33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	62.000,00 ден.	Септември		
Екстра лесно масло за домаќинство -1 (ЕЛ-1)	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	400.000,00 ден.	Октомври	Набавка за период од 1 година.	
Информатичка опрема	30200000-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	2.000.000,00 ден.	Октомври		
Храна за лабораториски животни	15710000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	250.000,00 ден.	Ноември	Набавка за период од 2 години.	

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Стандардни методи	79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	62.000,00 ден.	Јануари	Набавка за проект финансиран од МОН. Раководител проф. д-р Јасмина Петреска Станоева	
Надзор над изведување работи на реновирање и реконструкција на лаборатории и училници	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	62.000,00 ден.	Јануари		
Печатарски услуги	22000000-0	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.200.000,00 ден.	Февруари	Набавка за период од 2 години.	
Шпедитерски услуги	63523000-1	Услуги	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Февруари		
Сервисирање на апарати за дејонизирана и дестилирана вода	50400000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	200.000,00 ден.	Февруари	Набавка за потребите на Институтот за биологија, за период од 2 години.	
Поправка и одржување на лабораториски инструменти / опрема и систем за дејонизирана вода	50400000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	200.000,00 ден.	Февруари	Набавка за потребите на Институтот за хемија, за период од 2 години.	
Одржување на серверска и компјутерска инфраструктура	50300000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	300.000,00 ден.	Февруари		
Изнајмување фотокопирни апарати	79820000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	170.000,00 ден.	Февруари	Набавка за период од 1 година.	
Сервисирање на лабораториски инструменти	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	62.000,00 ден.	Февруари	Набавка за Институтот за биологија.	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Калибрација и верификација на лабораториска опрема и Учество во меѓулабораториски проверки (меѓународни РТ-шеми)	98112000-1	Услуги	Набавки од мала вредност	270.000,00 ден.	Февруари	Набавка за проектот на д-р Марина Стефова за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси) од страна на Министерството за образование и наука	
Лектура на македонски јазик, превод од македонски на англиски и обратно, лектура на англиски јазик	79530000-8 79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	500.000,00 ден.	Февруари	Набавка за период од 2 години.	
Хотелско сместување во земјава	55110000-4	Услуги	Поедноставена отворена постапка	900.000,00 ден.	Февруари	Набавка за период од 2 години.	
Одржување, поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и гуми)	50110000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	200.000,00 ден.	Март	Набавка за период од 2 години.	
Осигурување на градежни објекти и моторни возила	66000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	150.000,00 ден.	Март	Набавка за период од 1 година.	
Услуги на брза пошта	64100000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Март	Набавка за период од 1 година.	
Автобуски превоз	60170000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	600.000,00 ден.	Март	Набавка за период од 1 година.	
Издавање на авионски билети и хотелско сместување	60400000-2	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.200.000,00 ден.	Април	Набавка за период од 2 година.	
Здравствени услуги – преглед на вработени со обука за прва помош	85100000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	200.000,00 ден.	Април		
Фотографски и видео услуги	79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	150.000,00 ден.	Мај	Набавка за период од 2 години.	
Одржување, поправки и сервисирање на раман спектроскоп	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	135.500,00 ден.	Мај	Набавка за проект финансиран од Министерството за образование и наука. Раководител проф. д-р Методија Најдоски.	
Надзор над изведување работи на спроведување нова инсталација на дел од зградите на Факултетот	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	62.000,00 ден.	Мај		
Издавање на меѓународно научно списание од областа на хемијата	79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	300.000,00 ден.	Јуни		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Дезинсекција, дератизација и фумигација	90670000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	220.000,00 ден.	Јуни	Набавка за период од 1 година.	
Надзор над изведување работи на реновирање и реконструкција на санитарните чворови и тоалетите	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	62.000,00 ден.	Јули		
Сметководствени услуги (финансиско и материјално книговодство)	79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	350.000,00 ден.	Септември	Набавка за период од 2 година.	
Осигурување на студенти	66000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	150.000,00 ден.	Септември	Набавка за период од 1 година.	
Авторска агенција	79000000-4	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.000.000,00 ден.	Септември	Набавка за период од 2 година (од 15.10.2022).	
Закупување огласен простор во дневен весник на новинско - издавачка куќа	79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	300.000,00 ден.	Октомври	Набавка за период од 1 година.	
Мобилна, фиксна телефонија и интернет	64200000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	475.000,00 ден.	Ноември	Склучени договори до 12.2023 година.	

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Реновирање и реконструкција на лаборатории и училници	45400000-1 45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	2.000.000,00 ден.	Јануари		
Спроведување нова инсталација на дел од зградите на Факултетот	45000000-7	Работи	Отворена постапка	9.000.000,00 ден.	Мај		
Реновирање и реконструкција на санитарните чворови и тоалетите	45000000-7 45400000-1	Работи	Поедноставена отворена постапка	3.000.000,00 ден.	Јули		

Датум на првична објава на ЕСЈН **25.01.2022**

Датум на објава на верзија **25.01.2022 11:09**